

## Како да добиете ваучер за Сертифицирана обука за софтверот Steinberg Cubase

Музичкото училиште Ентерпрајз, како овластен тренинг центар на Steinberg е дел од [листата на даватели на обуки за дигитални вештини](#). Понудената обука за која може да аплицирате со вашиот ваучер е: **Сертифицирана обука за софтверот Steinberg Cubase**, а официјалниот назив под кој сме впишани во листата на даватели на обуки е **Друштво за продукција и услуги ЕНТЕРПРАЈЗ МЈУЗИК ДОО Скопје**.

### Што е ваучер за обука за дигитални вештини?

Ваучерот за млади лица обуки за дигитални вештини е дел од пакетот мерки на Министерството за образование и наука, наменет за справување со кризата настаната како последица од пандемијата предизвикана од КОВИД-19. Целосниот текст на уредбата можете да го прочитате на следниов линк (<http://www.slvesnik.com.mk/Issues/abe3f6de3d044b0ebb1b6213a9db117c.pdf>) а ние ќе ви ги објасниме накратко елементите што треба да ги знаете пред да аплицирате за ваучерот.

Ваучерот е мерка наменета за млади лица од 18-29 години, со цел истите да се стекнат со дигитални вештини кои ќе ги направат конкурентни на пазарот на трудот.

Ваучерот претставува финансиски инструмент со кој Владата покрива 50% од цената на чинење на обуката или најмногу 30 000 денари, доколку вкупната цена на обуката е повисока од 60 000 денари.

### Како да го добиете вашиот ваучер?


Бидејќи знаеме дека процесот за апликација и добивање на ваучер изгледа многу комплицирано, за вас подготвивме упатство во кое ќе ви ја објасниме целата постапка. Пред да почнеме со објаснување на постапката, би сакале да ви кажеме дека за завршување на овој процес, покрај исполнувањето на генералните услови, потребни ви се и скенирана копија од личната карта или патна исправа и скенирана диплома од највисокиот степен на образование кое сте го завршиле. (Доколку се уште студирате, потребна ви е копија од дипломата за завршено средно образование.

За да поднесете барање за ваучер, потребно е да бидете регистрирани во системот на сервисот <https://uslugi.gov.mk/>.

Регистрацијата на овој сервис пак, е поврзана со базата на корисници на Управата за јавни приходи (сервисот е-персонален данок), па всушност, постапката почнува од сервисот за регистрација на е-персонален данок.

#### Чекор 1

Доколку веќе сте регистрирани во базата на Управата за јавни приходи за проверка и пријавување на персонален данок, на сервисот <https://uslugi.gov.mk> се најавувате со истото име и корисничка лозинка.



Доколку не сте регистрирани во базата на Управата за јавни приходи за проверка и пријавување на персонален данок, најпрво треба да се регистрирате таму, па потоа да ги искористите корисничкото име и лозинката за регистрација на сервисот <https://uslugi.gov.mk/>.

### Чекор 1-а

Како да се регистрирате во базата на Управата за јавни приходи за проверка и пријавување на персонален данок.

Веб адресата за пристап до базата на Управата за јавни приходи за проверка и пријавување на персонален данок е <https://e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/home.seam>

e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/home.seam

# е-ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК

Е-Мейл

Лозинка

Најава

Заборавена лозинка

Регистрирај се

Регистрација на нов корисник

## Регистрација на нов корисник

Тип корисник  Домашно  Странско

Регистрација на нов корисник  Пријава на полномошно

Име \*  Презиме \*

Е-Мейл (напомена: е-маил адресата ќе биде Ваше корисничко име) \*  ЕДБ/ЕМБГ \*

Телефон

Лозинка \*  Потврди ја лозинката \*

Лозинката треба да е со должина од најмалку 8 карактери, и да содржи минимум една голема буква и специјален знак (@#%\$)

Барането за регистрација ќе ви биде доставено на вашиот е-маил, истото ќе треба да се испечати и да се поднесе во даночна канцеларија на УЈП, лично или преку полномошникот.

Регистрирај се  Откажи

е-Пресметка на персонален данок v1.9.3 © 2018 УЈП

По кликување на копчето Регистрирај се, се отвара форма во која ги внесувате вашите лични податоци. Ви советуваме оваа регистрација да ја направите со користење на лаптоп или компјутер, бидејќи е многу поедноставно. Мобилната верзија функционира но пополнувањето е потешко. Исто така ви советуваме да си направите скриншот од формата и да си го зачувате.

**Важно!!** Во овој чекор ги дефинирате корисничкото име и лозинката, кои ќе ги користите на двата сервиси. Корисничкото име е всушност вашата е-маил адреса, па затоа изберете ја адресата до која имате пристап во секое време.

Откако ќе ги пополните полињата на формата за пријавување, кликувате на копчето Регистрирај се. Потоа, на е-маил адресата ќе ја добиете пдф верзијата од формата која треба да ја испечатите, потпишете и да ја однесете во некоја од канцелариите на УЈП. Кратко по предавањето на формата во УЈП, вашата корисничка сметка за е-персонален данок ќе биде активна, со што ќе можете да го продолжите процесот.

## Чекор 2

The image shows two screenshots of the uslugi.gov.mk website. The top screenshot is the login page, featuring the 'eID' logo and a form with fields for 'Корисничко име' (Username) and 'Лозинка' (Password). Below the form are checkboxes for 'Запомни ме' (Remember me) and 'Имате профил на УЈП?' (Do you have a profile on UJP?). A red 'Најави се' (Log in) button is prominent. The bottom screenshot shows the main page with a navigation menu, a search bar, and a 'Најави се' button. The main content area includes a welcome message and a section for 'Вашиот eID' (Your eID) with a 'Прочитај повеќе' (Read more) link. A footer notice about cookies is visible at the bottom.

uslugi.gov.mk

Национален портал за услуги на Република Северна Македонија

GoDigital

The project is funded by the European Union

Политика за приватност | Услови за користење

© 2019 - Влада на Република Северна Македонија. Сите права задржани.

Најави се

Најави се со клиентски сертификат

uslugi.gov.mk

ПРОНАЈДИ УСЛУГА ЖИВОТНИ НАСТАНИ А-Ш Е-УСЛУГИ

Добредојдовте на Националниот Портал за е-Услуги

Административни услуги за граѓани достапни за онлајн аплицирање.

Пребарај услуга

Најпребарувани услуги

Најави се

MK | EN | SQ

Вашиот eID

Креирајте eID профил, најавете се и аплицирајте онлајн за административни услуги на Република Северна Македонија.

Прочитај повеќе

Актуелни услуги

Ние користиме колачиња за да овозможиме функционалност на веб-страницата, но не ги споделуваме вашите информации. Со кликање на копчето ОК, прифаќате употреба на колачиња. Може да ја прегледате нашата Политика за приватност тука.


OK

<https://uslugi.gov.mk/user-profile>


Со валидни корисничко име и лозинка се најавувате на страницата на сервисот <https://uslugi.gov.mk/>.

Откако успешно ќе се најавите на сервисот <https://uslugi.gov.mk/>, ќе забележите дека дел од вашите податоци се веќе преземени од сервисот е-персонален данок. Сега треба да ја пронајдете услугата и да го завршите процесот за аплицирање.

Апликацијата за ваучер ќе ја пронајдете на следната патека: Кликнувате на копчето Пронајди услуга, од категориите изберате Образование и обуки, потоа на централниот екран изберате Обуки.



Тука ќе ја најдете формата за аплицирање за ваучер. За поедноставен процес, ве советуваме да то изберете **Основното ниво за аплицирање**. Како потсетување, уште еднаш ви ги пренесуваме условите кои треба да ги исполнувате за да можете да аплицирате за ваучер.



## Услови

1. Не постари од 29 години
2. Да има завршено најмалку средно образование
3. Државјанин на Република Северна Македонија

Уште едно потсетување, во овој чекор, потребно е да ги имате скенираните лична карта и диплома.

Под називот на услугата кој гласи: Издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини (за профил на **основно ниво**) се наоѓа копчето Детали и со кликување на ова копче, конечно стигнувате на еден чекор до вашиот ваучер.

**uslugi.gov.mk** | Поддршка | Подесувања | eD

ПРОНАЈДИ УСЛУГА | ЖИВОТНИ НАСТАНИ | А-Ш | Б-УСЛУГИ

МК | EN | SQ

детали на услуга

Претплата | Омилени

**Бра преглед**

1. Услови
2. Потребни документи
3. Плаќање
4. Рок и важност
5. Повеќе информации

### Издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини (за профил на основно ниво)

Едно лице може да добие само еден ваучер.

Висината на средствата кои ги исплаќа Министерството за образование и наука за обуките за дигитални вештини изнесува до 50% од вкупниот износ на обуката за дигитални вештини, но не повеќе од 30.000 денари по корисник на ваучер.

#### Услови

1. Не постар/а од 29 години  
Не постари од 29 години
2. Да има завршено најмалку средно образование  
Да има завршено најмалку средно образование
3. Државјанин на Република Северна Македонија  
Државјанин на Република Северна Македонија

#### Потребни документи

- Барање** [повеќе](#)
- Диплома за завршено образование**  
Начин на достава: Доказ кој го доставува барателот на услугата  
Скениран примерок од дипломата за завршено образование
- Копија од важечка лична карта или патна исправа на барателот**  
Начин на достава: Доказ кој го доставува барателот на услугата  
Копија или скенирана лична карта или патна исправа
- Доказ за спременост за регистрација во УЛП (решение за самоизолатија, медицинска потврда за попреченост)**  
Начин на достава: Доказ кој го доставува барателот на услугата  
Доказ за спременост за регистрација во УЛП (решение за самоизолатија, медицинска потврда за попреченост...) [повеќе](#)
- Доказ за промена на личното име (Извод од матична книга на венчани, Потврда, Извод)**  
Начин на достава: Доказ кој го доставува барателот на услугата  
Доказ за промена на личното име (Извод од матична книга на венчани, Потврда, Извод)

Апликацијата со документите можете да ги доставите на:

**Електронска услуга**  
Потребно ниво на eID: **ОСНОВНО**  
Давател на услуга: **МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА СКОПЈЕ**  
[Аплицирај](#)

Ви треба помош?

Подкатегории  
Обуки

Овде ги имате наведено условите кои претходно ви ги спомнавме и задолжителните и незадолжителните документи. (во продолжение ќе ви објасниме што значи секој од нив), за да бидете подготвени да кликнете на копчето **АПЛИЦИРАЈ**

**1. Барање (задолжително за сите)**

Ова е веб форма во која автоматски се преземени дел од вашите генералии и можеби ќе треба да дополните некои елементи.

**2. Диплома за завршено образование (задолжително за сите)**

Како што е наведено и во самиот опис, потребно е да имате скенирана копија од дипломата за завршено образование, која ќе ја внесете во системот по испраќање на барањето. (да не ве збунува тоа што во првиот дел нема опција за внесување на документите )

**3. Копија од важечка лична карта или патна исправа на барателот (задолжително за сите)**

Како што ви напоменавме, потребно е при рака да ви биде скенирана копија од лична карта или патна исправа на барателот која заедно со дипломата ја внесувате малку подоцна.

**4. Доказ за спреченост за регистрација во УЈП (незадолжително за сите)**

За ова барање, ќе се навратиме на чекорот 1-а каде што правевме регистрација на сервисот е-персонален данок од УЈП. Процесот на регистрација од вас бараше генерираната форма за регистрација да ја однесете во УЈП. Но доколку сте спречени да го направите тоа од било кои причини како на пример: решение за самоизолација или имате медицинска потврда за попреченост, треба да го скенирате и да го приложите и тој документ. Нивото на ова барање е незадолжително за сите, односно се однесува исклучиво на оние кои не биле во можност да ја однесат формата за регистрација во УЈП од оправдани причини.

**5. Доказ за промена на личното име (незадолжително за сите)**

Ова барање изгледа најзбунувачко, но се однесува на сите оние кои поради брак или други причини направиле промена на името или презимето, па тоа е различно од она на дипломата за завршено образование. Доколку сте во оваа категорија, потребно е да поднесете документ (Извод од матична книга на венчани, Потврда, Извод) со кој ја докажувате промената на личното име.

Откако ве информиравме за сите потребни документи и услови, со задоволство ве известуваме дека сте подготвени да кликнете на копчето **АПЛИЦИРАЈ**

Брз преглед

1. Услови
2. Потребни документи
3. Плаќање
4. Рок и важност
5. Повеќе информации

### Издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини (за профил на основно ниво)

Едно лице може да добие само еден ваучер.

Висината на средствата кои ги исплаќа Министерството за образование и наука за обуките за дигитални вештини изнесува до 50% од вкупниот износ на обуката за дигитални вештини, но не повеќе од 30.000 денари по корисник на ваучер.

#### Услови

Не постар/а од 29 години

Не постари од 29 години

Електронска услуга

Потребно ниво на eID:  
**ОСНОВНО**

Давател на услуга:  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА СКОПЈЕ**

**Аплицирај**

### Чекор 3

Откако ќе кликнете на копчето аплицира, веќе сте на страната за апликација. Овде најпрво од паѓачкото мени треба да го изберете јазикот.

Потоа ви се отвара формата за апликација која е веќе делумно пополнета со вашите податоци и вам ви останува од паѓачкото мени да изберете: **Сертифицирана обука за софтверот Steinberg Cubase**, и подолу кај Давател на обука за дигитална вештина да изберете: **Друштво за продукција и услуги ЕНТЕРПРАЈЗ МЈУЗИК ДОО Скопје**.

**Вредноста на обуката и вредноста на ваучерот ќе се генерираат автоматски.**

Доколку сте во категоријата која има промена на личното име, штиклирајте го полето, и слободно согласете се вашите податоци да бидат обработени и од МЛАДИ Хаб.

Кликнете на поднеси, по што ќе ви се генерира барањето со пополнетите податоци и ако е се во ред кликнете на Потврди. Следно е делот во кој ги внесувате задолжителните и по потреба незадолжителните документи.

Со ова ја завршивте целата постапка за добивање на ваучер. Ви посакуваме многу среќа, ве охрабруваме да побрзате, затоа што заради специфичноста за нашите обуки има само 30 слободни места и се гледаме во септември.



Издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални в...    Барање за    Јазик МК

MK

Барање  
Документи

НАПОМЕНА: Поволнетото барање нема да може да се поднесе доколку на 13.06.2020 имате наполнето повеќе од 29 години, веќе имате одобрено ваучер, имате поднесено барање кое сè уште се процесира или во моментот на поднесувањето нема слободни места за избраната обука.

ПОДАТОЦИ ЗА МЛАДОТО ЛИЦЕ

Име

Презиме

ЕМБГ

Е-mail адреса

Назив на обуката  
Сертифицирана обука за софтверот Steinberg Cubase

Давател на обука за дигитална вештина  
: Друштво за продукција и услуги ЕНТЕРПРАЈЗ МЈУЗИК ДОО Скопје.

Вредност на обуката со ДДВ

Вредност на ваучерот

Доказ за промена на личното име (Извод од матична книга на венчани, Потврда, Извод)

Согласен сум мојата е-маил адреса да биде обработена од страна на проектот MLADHUB имплементиран од Национален младински совет на Македонија и MАСИТ, а со цел да бидам контактиран за идни можности за професионален ангажман во рамки на SageerHUB платформата

Зачувај    Поднеси

Барање

\* Давател на обука за дигитална вештина: Друштво за продукција и услуги ЕНТЕРПРАЈЗ МЈУЗИК ДОО Скопје

Вредност на обуката со ДДВ: 64.000,00 ден.

Вредност на ваучерот: 30.000,00 ден.

Прилози кон барањето:

- \* Диплома за завршено образование
- \* Лична карта (скенирана од двете страни)
- \* Доказ за спреченост за регистрација во У.П. (решение за самонеползација, медицинска потврда за спреченост)
- Доказ за промена на личното име (Извод од матична книга на венчани, Потврда, Извод)
- Согласен сум мојата е-маил адреса да биде обработена од страна на проектот MLADHUB имплементиран од Национален младински совет на Македонија и MАСИТ, а со цел да бидам контактиран за идни можности за професионален ангажман во рамки на SageerHUB платформата.

Лого: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА СКОПЈЕ

Датум: 24.07.2020 18:00

Важност: 05.08.2020

QR код

Сек документ е официјално копиран со електронски печат и електронски потпис. Аутентичноста на печатениот текст од сек документ можат да бидат електронски верификувани.

Откажи    Потврди